

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16 од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија” бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 96/19) и член 17 став (1) од Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 95/19, 103/19, 161/20 и 143/21), а во согласност со Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија за потрошувачите приклучени на електродистрибутивниот систем на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 95/19 и 271/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 30 јуни 2021 година, донесе

## ОДЛУКА

### **за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за 2021 година, како и основен приход за 2021, 2022 и 2023 година за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје**

1. Основниот приход (BR) за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје се одобрува да изнесува:
  - 4.985.276.461 денари, за 2021 година,
  - 5.101.577.792 денари, за 2022 година,
  - 5.238.817.690 денари, за 2023 година.
2. Регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за 2021 година се одобрува да изнесува 8.271.419.658 денари.
3. Регулираната просечна тарифа за дистрибуција на електрична енергија за периодот од точка 2 од оваа одлука, се утврдува да изнесува 1,5192 ден/kWh за планирана испорака на 5.444.548.408 kWh електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем.
4. Во согласност со регулираниот максимален приход (MAR) утврден со точка 2 од оваа одлука, и регулираната просечна тарифа за пренос на електрична енергија во износ од 0,2754 ден/kWh, утврдена со Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за 2021 година, како и основен приход за 2021, 2022 и 2023 година за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија на АД МЕПСО - Скопје, тарифите за пресметковните елементи за категориите на потрошувачи, врз основа на кои Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, како вршител на енергетската дејност дистрибуција на електрична енергија, им го фактурира надоместокот за користење на дистрибутивниот систем, изнесуваат:

категории на приклучоци	Тарифи за пресметковни елементи (без вкalkулирана тарифа за пренос на електрична енергија)		
	моќност (ден/kW)	активна ел.енерг (ден/kWh)	реактивна ел.енергија (ден/kvarh)
MV1	109,79	0,0416	0,0166
MV2	209,71	0,1179	0,0472
LV1.2	321,32	0,1900	0,0760
LV1.1	*	1,3012	*
LV2	*	1,7767	*

категории на приклучоци	Тарифи за пресметковни елементи (со вкalkулирана тарифа за пренос на електрична енергија)		
	моќност (ден/kW)	активна ел.енерг (ден/kWh)	реактивна ел.енергија (ден/kvarh)
MV1	109,79	0,3170	0,0166
MV2	209,71	0,3933	0,0472
LV1.2	321,32	0,4654	0,0760
LV1.1	*	1,5766	*
LV2	*	2,0521	*

- Тарифите за пресметковните елементи за категориите на потрошувачи од точка 4 на оваа одлука се применуваат во период од отпочнувањето на примена на оваа одлука до 30 јуни 2022 година.
- Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Северна Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 јули 2021 година.

## ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, Друштво за дистрибуција на електрична енергија, со седиште на ул. Лазар Личеноски бр.11 Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје), согласно Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија (во понатамошниот текст: Правилник), на 12 мај 2021 година поднесе до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) Барање за утврдување на регулиран максимален приход, тарифи за 2021 година и основен приход за 2021, 2022 и 2023 година УП1 бр. 08-71/21 од 12 мај 2021 година (во понатамошниот текст: Барање). Кон барањето ја достави и потребната документација согласно Правилникот.

Регулаторната комисија за енергетика на 21 мај 2021 година објави известување во врска со Барањето на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и во дневните весници “Нова Македонија” и “Коха”.

По објавеното известување, во рокот утврден во Известувањето, до Регулаторната комисија за енергетика не беа доставени мислења и предлози од страна на заинтересирани правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика на 28 јуни 2021 година на својата веб страница ја објави Предлог Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за 2021 година, како и основен приход за 2021, 2022 и 2023 година за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје.

Регулаторната комисија за енергетика согласно член 15 став (3) од Правилникот изготви предлог одлука со образложение, која беше предмет на расправа на подготвителната седница која се одржа на 29 јуни 2021 година.

На подготвителната седница беа поканети членовите на Регулаторната комисија за енергетика и претставници од: АД МЕПСО Скопје, АД ЕСМ Скопје, Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје, Кабинетот на заменик на претседателот на Владата на РСМ задолжен за економски прашања, Министерство за економија, Комисија за заштита на конкуренција, Агенција за енергетика на Република Северна Македонија, Стопанска комора на Македонија, Стопанска комора на северо-западна Македонија, Сојуз на стопански комори на Македонија, како и претставници од Советот за заштита на потрошувачите и Организацијата на потрошувачите на Македонија.

По однос на Предлог Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за 2021 година, како и основен приход за 2021, 2022 и 2023 година за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на 29 јуни 2021 година беа доставени забелешки од страна на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје УП 1 бр.08-71/21.

### ***Податоци од Барањето***

Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и регулирани тарифи за 2021 година, како и основен приход за 2021, 2022 и 2023 година за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, е поднесено во согласност со Правилникот.

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје во Барањето ги има презентирани следните податоци:

### ***Вредност на средствата за вршење на регулирана дејност (RAB), вредност на планирани инвестиции и пондерирана просечна цена на капиталот***

Според податоците дадени согласно Прилогот 5 од Правилникот, вредноста на средствата за вршење на регулираната дејности и приносот на средствата изнесува:

		Базна година 2020	2021	2022	2023
1	Почетна вредност на регулираните средства RABstart	17.575.218.531	18.735.407.653	19.027.766.572	19.519.484.513
2	Нови инвестиции (NI)	3.154.884.412	2.356.082.651	2.607.593.543	2.651.234.128
3	Инвестиции финансирани од грантови и надомест за приклучување во текот на годината (CC)	366.472.600	484.927.500	484.927.500	484.927.500
4	Амортизација	1.531.674.578	1.578.796.231	1.630.948.102	1.683.972.758
6	Вредност на отуѓени и расходувани регулирани средства (RABout)	96.548.112	0	0	0
7	Вредност на регулирани средства на крајот на годината (RABend)	18.735.407.653	19.027.766.572	19.519.484.513	20.001.818.356
8	Просечна вредност на средствата со кои се врши регулираната дејност во годината (RABav)	18.155.313.092	18.881.587.112	19.273.625.542	19.760.651.434
9	Пондерирана просечна цена на капиталот (WACC)	5,5791%	5,5791%	5,5791%	5,5791%
10	Принос на регулирани средства (RA)	1.012.896.212	1.053.415.491	1.075.287.559	1.102.459.037

Во вредноста на NI за 2020 година се вкалкуирани и инвестиции во тек во вредност од 1.474.985.469 денари.

### **Планирани трошоци**

<b>Р.б.</b>	<b>Опис</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	280.677.061	302.143.072	305.414.674	305.109.987
2	Тековно одржување, ремонт и услуги за одржување	260.155.593	337.602.833	344.354.889	351.241.987
3	Трошоци за осигурување на градежни објекти и опрема	80.841.095	86.210.637	86.210.637	86.210.637
4	Бруто плати	941.175.872	961.219.648	998.578.025	1.037.046.249
5	Менаџерски плати и награди	0	0	0	0
6	Други услуги	488.760.644	580.060.649	666.316.827	661.154.711
7	Останати и вонредни трошоци	122.152.998	170.367.229	168.142.839	171.070.254
<b>8</b>	<b>Вкупно оперативни трошоци</b>	<b>2.173.763.263</b>	<b>2.437.604.069</b>	<b>2.542.586.681</b>	<b>2.611.833.825</b>
9	Амортизација	1.526.074.184	1.578.796.231	1.630.948.102	1.683.972.758

### **Број на вработени**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>
Број на вработени	1.612	1.622	1.652	1.682

### Пондерирана просечна цена на капиталот WACC

Бараната пондерирана просечна цена на капиталот, WACC е пресметана за 2020 година што е презентирано во следнава табела:

Р. бр	ОПИС	2020
1	Сопствен капитал	
2	Долг	
3	Сопствен капитал	60,00%
4	Долгорочен долг, (Debt)	40,00%
	Стапка на поврат на долгорочни обврзници на Германија	-0,33%
	Ризик согласно кредитен рејтинг на РСМ	3,18%
5	Цена на долг по оданочување, (Kd)	2,57%
	Стапка на поврат на долгорочни обврзници на Германија	-0,33%
	Ризик на земјата за РСМ	3,49%
6	Стапка на поврат без ризик, (Rf)	3,16%
7	Премија за ризик на сопствен капитал на созреан пазар на капитал	5,56%
8	Коефициент бета неприлагоден (Unlevered) на сопствен капитал за секторот Utility General во Европа, ( $\beta$ )	0,39
9	Коефициент бета прилагоден (Levered) на сопствен капитал за Електродистрибуција, ( $\beta$ )	0,63
10	Премија за ризик на сопствен капитал (MRP) *	3,50%
11	Цена на сопствен капитал, ( $K_e = R_f + \beta * MRR$ )	6,66%
12	Стапка на данок на добивка, (Tr)	10,00%
13	Пондерирана просечна цена на капиталот на реална основа пред оданочување, $WACC \{((1-Debt) * K_e) / (1-Tr)\} + Debt * K_d$	5,5791%

### Пренесени трошоци и фактор на корекција

Пренесените трошоци за 2021 година се пресметани да изнесуваат 136.236.390 денари, додека пак факторот на корекција за 2021 година според Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје изнесува 284.931.001 денари.

### Потрошувачка на електрична енергија и број на потрошувачи

		2020	2021	2022	2023
Број на потрошувачи		876.397	884.423	892.522	900.696
ЕЕ на влез во дистрибутивен систем	kWh	6.214.680.925	6.238.291.199	6.207.281.808	6.260.600.590

### Трошоци за набавка на електрична енергија за покривање на загуби

Опис		2021
Загуби на електрична енергија	%	13,45
Количини на електрична енергија на влез во дистрибутивниот систем	kWh	6.238.291.199
Количини на електрична енергија на излез во дистрибутивниот систем	kWh	5.378.846.111
Количини ма загуби на електрична енергија во дистрибутивен систем	kWh	839.050.166
Просечна цена на набавка на загуби на електрична енергија во дистрибутивен систем на отворен пазар	ден/kWh	3,4956
Просечна цена за набавка на загуби на електрична енергија во дистрибутивен систем на отворен пазар, со вклучени тарифи за пренос на електрична енергија и организирање и управување со пазарот на електрична енергија	ден/kWh	3,6989
<b>Трошоци за набавка на загуби на електрична енергија во дистрибутивен систем</b>	<b>ден</b>	<b>3.103.552.964</b>

### Основен приход, годишен приход по составни елементи и регулиран максимален приход

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје за базната 2020 година има презентирано основен приход во висина од 4.718.377.369 денари, за 2021 година основен приход во висина од 4.820.991.852 денари, за 2022 година основен приход во висина од 4.934.823.630 денари и за 2023 година основен приход во висина од 5.068.976.668 денари.

Годишниот приход е прикажан во следната табела:

	2020	2021	2022	2023
Годишен приход по составни елементи - АВВ	4.718.377.369	4.820.991.852	4.934.823.630	5.068.976.668

Факторот на порамнување (SX) за регулираниот период од Барањето изнесува - 0,0239256.

Регулираниот максимален приход за регулираната дејност дистрибуција на електрична енергија за 2021 година според Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје изнесува 8.345.712.207 денари.

### Анализа од Регулаторната комисија за енергетика

Согласно член 16 од Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика започна постапка по Барањето за одобрување на основен приход за 2021, 2022 и 2023 година, како и регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за 2021 година за дејноста дистрибуција на електрична енергија.

Според одредбите од Правилникот, определувањето на регулиран максимален приход што му се одобрува на регулираното претпријатие да го оствари во текот на една календарска

година од новиот регулиран период, Регулаторната комисија за енергетика го врши врз основа на анализата на остварените финансиски резултати од работењето, односно вршењето на регулирани дејности на регулираното претпријатие во 2020 година која претставува базна година за новиот регулиран период.

Анализата на финансиските резултати во себе ја опфаќа анализата на сите составни елементи, на приходите, расходите, средствата и на капиталот. На овој начин утврдениот приход за базната 2020 година е основа за проекциите во регулираниот период 2021-2023 година.

Според пресметката на вредноста на регулираните средства за вршење на регулираните дејности (RAB), вредноста на просечниот RAB изнесува:

р.бр	ОПИС	2020	2021	2022	2023
1	Почетна вредност на регулираните средства RAB start (денари)	17.553.225.710	18.719.015.225	19.016.974.539	19.514.292.873
2	Нови инвестиции (денари)	3.154.884.412	2.356.082.651	2.607.593.543	2.651.234.128
3	Инвестиции финансирани од грантови и надомест за приклучување во текот на годината (денари)	366.472.600	484.927.500	484.927.500	484.927.500
4	Амортизација (денари)	1.526.074.184	1.573.195.837	1.625.347.708	1.678.372.391
5	Вредност на отуѓени и расходувани регулирани средства (RABout)	96.548.112	0	0	0
6	Вредност на регулирани средства на крајот на годината (RABend)	18.719.015.225	19.016.974.539	19.514.292.873	20.002.227.110
7	Просечна вредност на средствата со кои се врши регулираната дејност во годината (RABav)	18.136.120.467	18.867.994.882	19.265.633.706	19.758.259.992
8	Пондерирана просечна цена на капиталот (WACC)	5,2253%	5,2253%	5,2253%	5,2253%
9	Принос на регулирани средства (RA)	947.672.748	985.915.626	1.006.693.580	1.032.434.945

Новите инвестиции се преземени од доставените податоци од Барањето, при што за 2020 година се земени во предвид и инвестициите во тек, во висина од 1.474.985.469 денари.



Вредноста за инвестиции финансирани од грантови и надомест за приклучување во текот на годината за 2021, 2022 и 2023 година е земена иста како и доставените податоци од Барањето.

Вредноста на амортизацијата за 2021, 2022 и 2023 година е земена иста како во Барањето, намалена за вредноста на амортизацијата на одземените средства.

Пресметката на просечната пондерирана цена на капиталот (WACC) е извршена за 2020 година и истата вредност е преземена за 2021, 2022 и 2023 година и е дадена во следната табела:

р.бр	ОПИС	2020
1	Сопствен капитал (денари)	
2	Долг (денари)	
3	Сопствен капитал (%)	60,00%
4	Долгорочен долг, Debt (%)	40,00%
5	Цена на долг, Kd (%)	3,93%
6	Просечни каматни стапки на долгорочни кредити (€, \$ и денари), одобрени на претпријатијата во РМ, а објавени од Народна банка на РМ, Rm (%)	5,48%
7	Стапка на поврат без ризик, која се утврдува како еднаква на приносот на обврзниците издадени од Владата на РМ, Rf (%)	1,68%
8	Премија за ризик која се определува како разлика меѓу “просечен приход на ризични вложувања (Rm) и приход на неризични вложувања (Rf)”, MRP	3,80%
9	Бета на сопствен капитал, (пазарното портфолио), $\beta$	1
10	Цена на сопствен капитал, Ke (%)	5,48%
11	Стапка на данок на добивка, Tr (%)	10,00%
12	<b>Пондерирана просечна цена на капиталот на реална основа пред оданочување, WACC (%)</b>	5,2253%

Вредноста на цената на долгот, Kd (%) е пресметана врз основа податоците доставени во Барањето, при што се земени во предвид и условите за кредитирање и каматните стапки на долгорочните денарски кредити за претпријатија објавени од страна на Народна банка на Република Северна Македонија.

Вредноста на Rf (приход на неризични вложувања) е утврдена како просечна пондерирана каматна стапка на долгорочните државни хартии од вредност.

Вредноста на Rm (просечен приход на ризични вложувања) е утврдена како просечна каматна стапка на долгорочните денарски кредити во Република Северна Македонија објавени од страна на Народна банка на Република Северна Македонија.

### Оперативни трошоци

На Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје се одобруваат следните оперативни трошоци, пресметани согласно Правилникот:

р.б р	ОПИС	2020	2021	2022	2023
1	Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар (денари)	258.946.139	264.642.954	269.935.813	275.334.529
2	Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на средствата (денари)	280.445.484	286.615.285	292.347.591	298.194.543
3	Трошоци за осигурување на градежни објекти и опрема (денари)	80.841.095	86.210.637	86.210.637	86.210.637
4	Бруто плати (денари)	1.121.559.297	1.128.516.861	1.148.150.455	1.168.985.269
4.1	Број на вработени	1.612	1.622	1.652	1.682
4.2	Просечна бруто плата	57.980	57.980	57.917	57.916
5	Менаџерските плати и менаџерските награди (денари)	0	0	0	0
6	Други услуги (% од тригодишен просек) (денари)	544.004.126	555.972.217	567.091.661	578.433.495
7	Останати и вонредни (екцесни) трошоци (денари)	87.539.800	89.465.676	91.254.990	93.080.089
8	<b>ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ (денари)</b>	<b>2.373.335.942</b>	<b>2.411.423.631</b>	<b>2.454.991.147</b>	<b>2.500.238.563</b>

Вредноста на оперативните трошоци за базната 2020 година е утврдена согласно споредбената анализа на остварените оперативни трошоци во претходните периоди и неопходноста на трошокот и можноста истиот да се контролира од страна на претпријатието.

Вредноста на трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар, трошоците за одржување, трошоците за други услуги и останатите трошоци за регулираниот период 2021-2023 година е уврдена согласно вредноста на соодветената група на трошоци од базната година зголемена за вредноста на CPI во соодветните години од регулираниот период.

Вредноста на CPI е земена според достапните податоци објавени од Народна банка на Република Северна Македонија и изнесува 2,2% за 2021 година и 2% за 2022 и 2023 година.

Трошоците за осигурување на средствата се земени со иста вредност како и во Барањето.

Трошоците за плати се пресметани согласно остварената бруто плата во Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје во 2021 година и бројот на вработени кој е прифатен согласно податоците од Барањето.

При пресметката на факторот за корекција на дистрибуирана количина на електрична енергија (QA) за 2020, 2021, 2022 и 2023 година, Регулаторната комисија за енергетика користеше податоци презентирани во Барањето.

Факторот на порамнување за регулираниот период (SX) е утврден да изнесува 0,00368.

### **Трошоци за набавка на електрична енергија за покривање на одобрени загуби**

Трошоците за набавка на електрична енергија за покривање на одобрените загуби во дистрибутивната мрежа се пресметани во согласност со член 13 од Правилникот. При определувањето на трошоците за набавка на електрична енергија за покривање на одобрените загуби во 2021 година, се користени податоци за количините на електрична енергија доставени во Барањето, и истите се презентирани во следнава табела:

<b>Р.бр</b>	<b>ОПИС</b>	<b>2021</b>
1	Одобрен процент на загуби (alr/100)	12,60%
2	Набавена количина на електрична енергија за покривање на загуби на електрична енергија во дистрибутивната мрежа, (kWh)	792.294.407
3	Набавна цена, LP (ден/kWh)	3,7402
4	Трошоци за одобрени загуби, L (денари)	2.963.317.739

Одобрениот процент на загуби во износ од 12,60% е согласно Планот за намалување на загуби на електрична енергија во електродистрибутивниот систем на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје за период 2021-2023 година одобрен од страна на Регулаторна комисија за енергетика.

### **Пренесени трошоци (SPT)**

Пренесените трошоци (SPT) за 2021 година се утврдени да изнесуваат 100.065.506 денари, и истите се преземени од Барањето и се презентирани во табелата подолу:

<b>Р.бр</b>	<b>ОПИС</b>	<b>2021</b>
1	регулаторен надомест, трошок за надомест за концесија, еколошки такси и даноци на имот TFt, (денари)	16.695.347
2	Трошоци за порамнување на дебаланси (денари)	83.370.160
3	<b>Пренесени трошоци, SPTt (денари)</b>	<b>100.065.506</b>

### **Дистрибуирана количина на електрична енергија**

Количината на електрична енергија дистрибуирана до крајните потрошувачи за 2021 година е утврдена да изнесува 5.444.548.408 kWh.

### **Фактор на корекција (K)**

Факторот на корекција за дејноста дистрибуција на електрична енергија за 2020 година, а кој се применува за 2021 година, изнесува 108.911.167 денари. При пресметката на факторот на корекција, Регулаторната комисија за енергетика ги зема во предвид и -331.671.118 денари како преостанат дел од факторот на корекција кој што се однесуваше за 2020 година.

Регулираниот максимален приход остварен од вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за 2020 година, повторно пресметан со признаени вредности, наместо прогнозирани, (MARK<sub>2020</sub>) изнесува 8.136.853.013 денари.

Остварениот приход за 2020 година (R<sub>2020</sub>) изнесува 8.244.835.530 денари. Просечната пасивна каматна стапка објавена од Народна банка на Република Северна Македонија, изнесува 0,86% за 2020 година.

Пресметката на регулираниот максимален приход остварен од вршење на регулирана енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за 2020 година, повторно пресметан со признаени вредности, наместо прогнозирани (MARK<sub>2020</sub>), е презентирана во следнава табела:

Р.бр.	ОПИС	MARK2020	Одобрено со Одлука УП1 08-51/20 од 31.07.2020
1	Основен приход во 2020 година, BR2020 (денари)	5.056.713.385	5.056.713.385
2	Трошоци за загуби на е.е во 2020 година, (денари)	2.837.046.401	2.697.706.569
3	Количина на електрична енергија на влез во електродистрибутивен систем во 2020 година (kWh)	6.165.217.723	6.077.276.680
4	Процент на признати загуби во 2020 година	12,7%	12,7%
5	Набавна цена со вклучена тарифа за пренос на е.е и тарифа за организирање и управување со пазарот на е.е во 2020 година (ден/kWh)	3,0600	3,4741
6	Пренесени трошоци во 2020 година, SPT2020 (денари)	87.012.971	57.021.900
7	фактор на на корекција	-156.080.256	-156.080.256
8	<b>Регулиран максимален приход за 2020 година повторно пресметан со признаени вредности, наместо прогнозирани, со вклучен фактор на корекција (денари)</b>	<b>8.136.853.013</b>	<b>7.967.522.110</b>
9	<b>Вкупно испорачана количина во 2020 година (kWh)</b>	<b>5.323.544.723</b>	<b>5.310.284.205</b>

Просечната тарифа за дистрибуција на електрична енергија за 2021 година утврдена со оваа Одлука изнесува 1,5192 ден/kWh и се намали за -1,31% во однос на претходната 1,5393 ден/kWh.

Врз основа на податоците од доставеното барање, како и податоците кои и стојат на располагање на Регулаторната комисија за енергетика, а имајќи ги предвид Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, Регулаторната комисија за енергетика го утврди следново:

1. Распределбата на составните елементи на регулираниот максимален приход за соодветните категории на приклучоци е преземена од податоците од Барањето. Распределбата на регулираниот максимален приход за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за 2021 година што зависи од врвна активна моќност, односно активна електрична енергија по категории на приклучоци е презентирана во следнава табела:

Категории на приклучоци	Распределба на приход (денари)		
	моќност	активна ел.енерг	вкупно
	1	2	3=1+2
MV1	53.946.795	8.855.980	62.802.775
MV2	486.567.395	94.692.728	581.260.123
LV1.2	562.170.847	96.092.710	658.263.557
LV1.1	x	x	x
LV2	x	6.969.093.203	6.969.093.203
<b>Вкупно</b>	<b>1.102.685.036</b>	<b>7.168.734.621</b>	<b>8.271.419.658</b>

2. Распределбата на испорачаните количини на активна електрична енергија и врвна активна моќност за 2021 година, за соодветните категории на приклучоци е преземена од Барањето, и е презентирана во следнава табела:

категории на приклучоци	Количини на активна електрична енергија и врвна активна моќност	
	моќност (kW)	активна ел.енерг (kWh)
	1	2
MV1	491.344	212.849.932
MV2	2.320.245	803.296.424
LV1.2	1.749.562	505.878.381
LV1.1	x	x
LV2	4.561.151	3.922.523.672
<b>Вкупно</b>	<b>4.561.151</b>	<b>5.444.548.408</b>

Имајќи го во предвид погоре наведеното, Регулаторната комисија за енергетика одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против оваа одлука, може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

УП1 бр. 08-71/21  
30 јуни 2021 година  
Скопје

Претседател на  
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски